



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3682 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ
91001 - СКОПЈЕ, П.О.Б. 5

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Сабота, 2 јуни 1984
Скопје

Број 19

Год. XL

Претплата за 1984 година изнесува 1.500 динари. Овој број чини 60 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

270.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од Законот за помилување, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 28 мај 1984 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се прости на:

1. Лимани Мазлам Шукри, од Кичево,
2. Лимани Шукри Абиб, од Кичево,
3. Мемеги Шемси Неџат, од с. Вејце,
4. Наковска Нове Достана, од с. Стрмош,
5. Шибанац Иван Казимир, од Куманово,
6. Преспаноски Јован Цане, од Прилеп,
7. Бељули Пајазит Меџит, од Скопје,
8. Масар Абиб Сеља, од с. Делогожда,
9. Пехливанов Методи Ванчо, од Штип,
10. Богатиноски Живко Борко, од М. Брод,
11. Насковски Иван Сашо, од Скопје,
12. Трајков Киро Душко, од с. Муртино,
13. Илов Пане Атанас, од Титов Велес,
14. Савевски Стојмир Мице, од Скопје,
15. Спасов Тихомир Јовче, од Титов Велес,
16. Влаховиќ Богик Зоран, од Скопје.

II

Изречената казна затвор во траење од 45 дена се замени со условна осуда, со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 2 години не стори ново кривично дело на:

1. Шибакоски Вангел Стојан, од Охрид.

III

Изречената казна затвор во траење од 1 месец се замени со условна осуда, со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Лазов Јордан Благој, од Штип.

IV

Изречената казна затвор во траење од 2 месеца се замени со условна осуда, со тоа што таа нема да се изврши ако осудените во рок од 2 години не сторат ново кривично дело на:

1. Џаферовски Џемаил Ибраим, од с. Дебриште,
2. Дурмоски Салип Абдула, од с. Дебриште.

V

Изречената казна затвор во траење од 3 месеци се замени со условна осуда, со тоа што таа нема да се изврши ако осудените во рок од 1 година не сторат ново кривично дело на:

1. Ристевски Васил Атанас, од с. Средно Егри,
2. Здравковски Вукашин Драган, од с. Дебриште.

VI

Изречената казна затвор во траење од 3 месеци се замени со условна осуда, со тоа што таа нема да се изврши ако осудените во рок од 2 години не сторат ново кривично дело на:

1. Шибакоски Насте Вангел, од Охрид,
2. Трајков Ристо Горѓи, од с. Варош.

VII

Изречената казна затвор во траење од 4 месеци се замени со условна осуда, со тоа што таа нема

да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Мијалков Тодор Ангел, од Штип.

VIII

Изречената казна затвор во траење од 4 месеци се замени со условна осуда, со тоа што таа нема да се изврши ако осудените во рок од 2 години не сторат ново кривично дело на:

1. Алиовски Риза Амит, од Скопје,
2. Златкоски Ордан Петре, од с. Алинци.

IX

Изречената казна затвор во траење од 6 месеци се замени со условна осуда, со тоа што таа нема да се изврши ако осудените во рок од 2 години не сторат ново кривично дело на:

1. Меноска Раде Благица, од Кичево,
2. Наумоски Козмо Зоран, од Скопје,
3. Златкоски Петре Славе, од с. Алинци.

X

Изречената казна затвор во траење од 1 година се замени со условна осуда, со тоа што таа нема да се изврши ако осудените во рок од 2 години не сторат ново кривично дело на:

1. Имери Адем Имер, од с. Синѓелиќ,
2. Алексовски Славко Миле, од Скопје.

XI

Изречената казна затвор во траење од 1 година и 6 месеци се замени со условна осуда, со тоа што таа нема да се изврши ако осудената во рок од 2 години не стори ново кривично дело на:

1. Стоилкоска Спироски Лилјана, од Скопје.

XII

Изречената парична казна во износ од 20.000,00 динари се замени со условна осуда, со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Јошевски Вангел Александар, од с. Боруштево.

XIII

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 6 месеци на:

1. Граматиков Благој Митко, од Струмица,
2. Неделковски Јован Михајло, од Битола,
3. Хамид Хамид Авдураман, од Скопје,
4. Мишкоски Борис Миле, од Прилеп.

XIV

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 1 година на:

1. Пањета Мујо Камил, од Илиџа.

XV

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 2 години на:

1. Горѓиевски Серафим Никола, од с. Огут,
2. Стојановски Дончо Јосе, од Битола.

XVI

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-445

28 мај 1984 година на Претседателството на СРМ,
Скопје

Претседател

Томе Буклески, с. р.

271.

Врз основа на член 9 од Законот за републичките совети, член 56 алинеја 8 од Деловникот на Претседателството на СРМ и дел 3 точка 3 од Одлуката за организацијата и делокругот на Претседателството на СРМ, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 23 април 1984 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА ЗАШТИТА НА ПОРЕДОКОТ УТВРДЕН СО УСТАВОТ****I**

1. Илија Христовски се разрешува од секретар на Републичкиот совет за заштита на поредокот утврден со Уставот.

2. Трајче Нацевски се именува за секретар на Републичкиот совет за заштита на поредокот утврден со Уставот.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 08-362 Претседател
26 април 1984 година на Претседателството на СРМ,
Скопје Благоја Талески, с. р.

272.

Врз основа на член 56 алинеја 8 од Деловникот на Претседателството на СРМ и дел 3 точка 2 од Одлуката за организацијата и делокругот на Службата на Претседателството на СРМ, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 23 април 1984 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК СЕКРЕТАР НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СРМ****I**

1. Трајче Нацевски се разрешува од помошник секретар на Претседателството на СРМ.

2. Слободан Акимоски се именува за помошник секретар на Претседателството на СРМ.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 08-361
26 април 1984 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

273.

Врз основа на член 56 алинеја 8 од Деловникот на Претседателството на СРМ и дел 3 точка 2 од Одлуката за организацијата и делокругот на Службата на Претседателството на СРМ, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 23 април 1984 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК ЗА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ ПРАШАЊА ВО СЛУЖБАТА НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СРМ И ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАРИ НА РАБОТНИТЕ ТЕЛА НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СРМ****I**

1. Љубен Арнаудоски се именува за советник по општествено-политички прашања во Службата на Претседателството на СРМ.

2. За секретари на работните тела на Претседателството на СРМ се разрешуваат и именуваат следните работници:

— Слободан Акимоски се разрешува од секретар на Комисијата за одликување на Претседателството на СРМ;

— Љубинка Лака се именува за секретар на Комисијата за одликување на Претседателството на СРМ;

— Љубен Арнаудоски се разрешува од секретар на Комисијата за претставки и поплаки на Претседателството на СРМ;

Евица Лазарова се именува за секретар на Комисијата за претставки и поплаки на Претседателството на СРМ.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 08-363
26 април 1984 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

274.

Врз основа на член 56 алинеја 8 од Деловникот на Претседателството на СРМ и дел 3 точка 2 од Одлуката за организацијата и делокругот на Службата на Претседателството на СРМ, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 23 април 1984 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА КОМИСИЈАТА ЗА ПОМИЛУВАЊЕ****I**

За секретар на Комисијата за помилување се именува Василка Јурукоска, досегашен секретар.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 08-364
26 април 1984 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

275.

Врз основа на член 56 алинеја 8 од Деловникот на Претседателството на СРМ и дел 3 точка 2 од Одлуката за организацијата и делокругот на Службата на Претседателството на СРМ, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 13 февруари 1984 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК ЗА ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМСКИ ПРАШАЊА ВО СЛУЖБАТА НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СРМ****I**

За советник по општествено-економски прашања во Службата на Претседателството на СРМ се именува Стефка Луческа, досегашен советник.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 08-382
7 мај 1984 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

276.

Врз основа на член 84, став 2 од Законот за Извршниот совет на Собранието на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 43/81), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

О Д Л У К А

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИ ОДБОР ЗА ДЕКАДАТА НА ИНВАЛИДИТЕ ОН 1983—1992 ГОДИНА

1. Се формира Републички одбор за Декадата на инвалидите ОН 1983—1992 година (во натамошниот текст: Одбор).

Одборот има за задача во текот на Декадата на инвалидите ОН 1983—1992 година (во натамошниот текст: Декадата на инвалидите) да ги следи, координира и организира активностите во Републиката, како и активностите и задачите кои произлегуваат од програмите на Југословенскиот одбор на Декадата на инвалидите.

2. Задачите од точка 1 од оваа одлука и носителите на задачите и работите ќе се утврдат со програмите за активностите во текот на Декадата на инвалидите.

Програмата за активностите од став 1 на оваа точка за секоја година одделно ја донесува Одборот.

3. По завршувањето на секоја година на Декадата на инвалидите, Одборот донесува извештај за работата и го доставува до Извршниот совет на Собранието на СР Македонија на разгледување.

4. Одборот има претседател и 12 членови.

5. Одборот го сочинуваат претставници на:

а) Собранието на СР Македонија;

б) Советот на Сојузот на синдикатите на СР Македонија;

в) Претседателството на РК на ССРМ;

г) Претседателството на Републичкиот одбор на СЗБ од НОБ на Македонија;

д) Републичкиот комитет за труд;

е) Републичкиот комитет за здравство и социјална политика;

ж) Републичкиот комитет за меѓународни односи;

з) РСИЗ за социјална заштита;

и) РСИЗ за здравствена заштита;

к) СИЗ на пензиското и инвалидското осигурување на СР Македонија;

л) РСИЗ за вработување;

м) Републичката самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата;

н) Републичката конференција на социјално-хуманитарни организации на СР Македонија (2 претставници, кои ќе ги претставуваат сите сојузи на друштвата на инвалидните лица).

6. Претседател на Одборот е претседателот на Републичкиот комитет за здравство и социјална политика.

7. Републичкиот комитет за здравство и социјална политика ги врши стручните и административните работи за потребите на Одборот.

8. Средствата за извршување на Програмата од точка 2 од оваа одлука и за работата на Одборот се обезбедуваат од Буџетот на Републиката.

9. Одборот ќе ја преземе архивата и документацијата на Републичкиот одбор за Меѓународна година на инвалидите ОН-1981.

10. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-723/1

24 мај 1984 година

Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Стојан Андов, с. р.

277.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ОПШТОСТОПАНСКИ РАБОТИ И ПАЗАР

За советник на претседателот на Републичкиот комитет за општостопански работи и пазар се назначува Милисав Таневски, советник во работната заедница во Републичкиот комитет за општостопански работи и пазар.

Бр. 17-1532/2-83
17 мај 1984 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

278.

Врз основа на член 171 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА РЕПУБЛИЧКИ СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ ВО РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ОПШТОСТОПАНСКИ РАБОТИ И ПАЗАР

Се разрешува од должност директор на Дирекцијата за републички стокровни резерви во Републичкиот комитет за општостопански работи и пазар Коце Белчев на 30. VI. 1984 година, поради исполнување на условите за пензија, кога му престанува работниот однос.

Бр. 17-822/1
17 мај 1984 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

279.

Врз основа на член 96 став 3 од Законот за Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 43/81), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ САМОСТОЕН СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ

Се разрешува од должност самостоен советник во Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија Трајко Бошковски на 30. VI. 1984 година, поради исполнување на условите за пензија, кога му престанува работниот однос.

Бр. 17-821/1
17 мај 1984 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

280.

Врз основа на член 295 од Законот за извршување на санкциите за кривични дела и стопански престапи („Службен весник на СРМ“ бр. 19/79), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ УПРАВИТЕЛ НА ВОСПИТНО-
ПОПРАВНИОТ ДОМ ВО ТЕТОВО

За управител на Воспитно-поправниот дом во Тетово се именува Вукосав Ѓорѓевски, досегашен управител на Домот.

Бр. 17-820/1
17 мај 1984 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

281.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ПОМОШНИК
НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИ-
ТЕТ ЗА ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО

Се разрешува од должност помошник на претседателот на Републичкиот комитет за економски односи со странство Душанка Христова, по нејзино барање, сметано од 1. V. 1984 година.

Бр. 17-819/1
17 мај 1984 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

282.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ПОМОШНИК
НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАРОДНА
ОДБРАНА

Се разрешува од должност помошник на републичкиот секретар за народна одбрана Димитар Николовски, поради заминување на друга должност, сметано од 16. IV. 1984 година.

Бр. 17-818/1
17 мај 1984 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

283.

Врз основа на член 17 од Законот за сценско-уметничка дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 41/73), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ-
ЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕ-
ТОТ НА АНСАМБЛОТ ЗА НАРОДНИ ИГРИ
И ПЕСНИ „ТАНЕЦ“ — СКОПЈЕ

1. Се разрешуваат досегашните претставници на општествената заедница во Советот на Ансамблот за народни игри и песни „Танец“ во Скопје, поради истек на времето за кое се именувани:

— Никола Златевски,
— Аница Петрушева,
— Томе Саздов.

2. За претставници на општествената заедница во Советот на Ансамблот за народни игри и песни „Танец“ во Скопје се именуваат:

— Ристо Никовски, потсекретар во Републичкиот комитет за информации;
— Севим Пиличкова, соработник во Институтот за фолклор „Марко Цепенков“ — Скопје;
— Стојан Руменовски, советник во Работната заедница во Републичкиот комитет за меѓународни односи.

Бр. 17-817/1
17 мај 1984 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

284.

Врз основа на член 34 став 3 од Законот за библиотекарската дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 17/74), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ-
ЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕ-
ТОТ НА НАРОДНАТА И УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБ-
ЛИОТЕКА „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ — СКОПЈЕ

1. Се разрешуваат досегашните претставници на општествената заедница во Советот на Народната и универзитетска библиотека „Климент Охридски“ во Скопје, поради истек на времето за кое се именувани:

— Јашар Касими,
— Милош Милошевски,
— Томе Пулејков.

2. За претставници на општествената заедница во Советот на Народната и универзитетска библиотека „Климент Охридски“ во Скопје се именуваат:

— м-р Драган Крстевски, директор на РЗ за кадровски, правни и општи работи при Рудници и железарница „Скопје“ — Скопје,
— Драгољуб Лазов, потпретседател на Собранието на општината „Центар“ — Скопје,
— д-р Коста Пеев, научен соработник во Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ — Скопје.

Бр. 17-816/1
17 мај 1984 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

285.

Врз основа на член 84 став 4 од Законот за Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 43/81), а во врска со член 12 од Општествениот договор за поттикнување и вреднување на творештвото („Службен весник на СРМ“ бр. 13/79), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДЕЛЕГИРАЊЕ ПРЕТСТАВНИК И НЕГОВ ЗАМЕНИК ВО ОДБОРОТ ЗА КООРДИНАЦИЈА НА АКТИВНОСТИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ТВОРЕШТВОТО НА СР МАКЕДОНИЈА

За претставник и негов заменик во Одборот за координација на активностите во областа на творештвото на СР Македонија се делегираат:

а) за претставник

— Сотир Поп Јанев, советник на претседателот на Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и градежништво;

б) за негов заменик

— Милосија Шекутковска, советник на претседателот на Републичкиот комитет за образование и наука.

Бр. 17-660/2

17 мај 1984 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

286.

Врз основа на член 17 од Законот за сценско-уметничка дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 43/71), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА МАКЕДОНСКАТА ФИЛХАРМОНИЈА

1. Се разрешуваат досегашните претставници на општествената заедница во Советот на Македонската филхармонија, поради истек на времето за кое се именувани:

- м-р Војне Ѓоргоски,
- Димче Николовски,
- Благоја Чоневски.

2. За претставници на општествената заедница во Советот на Македонската филхармонија се именуваат:

- Владо Василевски, директор на Библиотеката „Браќа Миладиновци“ — Скопје,
- Петар Костовски, уредник во Радио телевизија — Скопје,
- Михајло Николовски, редовен професор на Факултетот за музичка уметност — Скопје.

Бр. 17-413/2

17 мај 1984 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

287.

Врз основа на член 9 став 2 од Законот за Филмот („Службен весник на СРМ“ бр. 44/75), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ФИЛМОВИ „ВАРДАР-ФИЛМ“ — СКОПЈЕ

За вршител на должноста директор на Работната организација за производство на филмови „Вардар-филм“ — Скопје се именува Столе Попов, филмски режисер во Работната организација за производство на филмови „Вардар-филм“ — Скопје.

Бр. 17-890/1

7 мај 1984 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

288.

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за собирање, користење, преработка и промет на отпадни материјали што се користат како секундарни суровини („Службен весник на СРМ“ број 23/83), Републичкиот комитет за општостопански работи и пазар, на седницата одржана на 25 април 1984 година, донесе

ПРАВИЛНИК

ЗА МИНИМАЛНИТЕ ХИГИЕНО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ НА ДЕЛОВНИТЕ ПРОСТОРИИ, УРЕДИТЕ И ОПРЕМАТА ЗА СОБИРАЊЕ, КОРИСТЕЊЕ, ПРЕРАБОТКА И ПРОМЕТ НА ОТПАДНИТЕ МАТЕРИЈАЛИ ШТО СЕ КОРИСТАТ КАКО СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ

Член 1

Со овој правилник се уредуваат минималните хигиено-технички услови на деловните простории, уредите и опремата за собирање, користење, преработка и промет на отпадните материјали што се користат како секундарни суровини (корисни отпадоци).

Член 2

Организациите на здружен труд кои вршат собирање и промет на корисни отпадоци треба да имаат соодветен деловен простор кој може да биде покриен или непокриен.

За сместување и чување на корисни отпадоци кои се подложни на расипување и загадување на човековата околина, деловниот простор треба да биде покриен.

За сместување и чување на корисни отпадоци кои можат без штета да се држат на отворен простор, деловниот простор може да биде непокриен.

Член 3

Објектот на покриениот деловен простор на организацијата на здружен труд која врши собирања и промет на корисни отпадоци треба да биде изграден од тврд материјал и да има површина од најмалку 500 м².

Објектот на покриениот деловен простор на деловната единица на организацијата на здружен труд во која се врши собирање и промет на корисни отпадоци треба да биде изграден од тврд материјал и да има површина од најмалку 100 м².

Подовите на покриениот деловен простор од став 1 и 2 на овој член треба да бидат поплочени со тврд материјал (бетон, коцка и асфалт).

Член 4

Објектот на непокриениот деловен простор на организацијата на здружен труд која врши собирање и

промет на корисни отпадоци треба да биде ограден со погоден материјал (даски, салонит и слично) и да има површина од најмалку 2.000 м².

Објектот на непокриениот деловен простор на деловната единица на организацијата на здружен труд во која се врши собирање и промет на корисни отпадоци треба да биде ограден со погоден материјал (даски, салонит и слично) и да има површина од најмалку 600 м².

Член 5

Објектот на деловниот простор за сместување и чување на животински коски (костурница) треба да биде затворен, бетонизиран и да има површина за сместување од најмалку 2.000 кг животински коски.

Член 6

Работните луѓе кои вршат дејност со самостоен личен труд во сопственост на граѓани (работни луѓе) на собирање и откуп на корисни отпадоци треба да имаат:

1. покриен деловен простор изграден од тврд материјал од најмалку 100 м² и
2. непокриен деловен простор ограден со погоден материјал со големина од најмалку 600 м².

Член 7

Приодите кон деловниот простор треба да бидат приспособени така што непосредно до деловниот простор да може да се дојде со возило.

Приодите и внатрешните патишта треба да бидат поплочени со тврд материјал (бетон, коцка или асфалт).

Член 8

Деловниот простор од член 2 на овој правилник што служи за сместување и чување на корисни отпадоци од железо, обоени метали и легури треба да ја има најмалку следната опрема:

1. дигалка или друг уред за дигање на товар со капацитет од најмалку 2 тона,
2. апарат за автогено заварување,
3. механички ножици за режење,
4. хидроулична преса за пакетирање.

Член 9

Деловниот простор од член 2 на овој правилник што служи за сместување и чување на текстилни корисни отпадоци треба да ја има најмалку следната опрема:

1. преса за балирање,
2. работна маса за сортирање,
3. вентилационен уред за проветрување на работните простории.

Член 10

Деловниот простор од член 2 на овој правилник што служи за сместување и чување на корисни отпадоци од хартија треба да ја има следната опрема:

- преса за балирање,
- подвижна лента или маси за сортирање.

Член 11

Деловниот простор на организациите на здружен труд од член 2 на овој правилник што служи за сместување и чување на корисни отпадоци кои се создаваат во индустријата, градежништвото и занаетчишките дејности, а не се наведени во членовите од 5 до 7 на овој правилник, треба да ја има најмалку следната опрема:

1. дигалка или друг уред за дигање на товар,
2. механички ножици или апарат за режење,
3. хидроулична преса за балирање или пакетирање.

За собирање на корисни отпадоци од масло и други деривати од нафта, организациите на здружен труд треба да имаат амбалажа со соодветна запремина за собирање и за превоз.

Член 12

Организациите на здружен труд што се занимаваат со преработка на корисните отпадоци треба да располагаат со следната опрема:

1. за преработка на корисните отпадоци од црната металургија:

- хидроулична или друга преса за лим,
- хидроулична или механичка ножица за режење на железо;

2. за преработка на корисни отпадоци од обоена металургија:

- хидроулични или механички ножици за режење на материјалот,
- хидроулични или други преси за балирање на металот;

3. за преработка на корисни отпадоци од хартија:

- преса за балирање на хартија,
- хидроулична преса за балирање на стара хартија;

4. за преработка на корисни отпадоци од текстил:

- хидроулична или друга преса за балирање на текстилни корисни отпадоци;

5. за преработка на корисни отпадоци од пластика:

- хидроулична или друга преса за балирање на пластични корисни отпадоци.

Член 13

Организациите на здружен труд за собирање, користење, преработка и промет на корисните отпадоци, покрај условите од член 2 до член 5 и член 7 до член 12 од овој правилник, треба да располагаат и со соодветна опрема:

1. за транспортирање на корисните отпадоци-камиони со вградена дигалка или ауто-дигалка, камиони за транспорт со контејнери и контејнери утоварувачи и други камиони за транспорт на корисните отпадоци,

2. една рачна или автоматска количка за внатрешен превоз,

3. една колска вага,

4. една децимална или автоматска вага.

Член 14

Деловната единица на организацијата на здружен труд, односно работните луѓе, треба да имаат уреди и опрема како и организацијата на здружен труд.

Ако деловната единица на организацијата на здружен труд, односно работните луѓе, не работат со сите видови на корисни отпадоци, должни се да ги исполнуваат пропишаните услови со овој правилник во поглед на просториите, уредите и опремата за оној вид на корисни отпадоци со кои работат.

Член 15

Работните луѓе не треба да имаат деловен простор доколку собраните корисни отпадоци веднаш ги испорачуваат на здружениот труд.

Член 16

Организациите на здружен труд и работните луѓе се должни да обезбедат санитарен чвор (група клозети, умивалници, купатило и гардероба) и комплетни канализациони уреди за одвод на отпадните води кои ќе бидат директно поврзани со уличната канализација или во посебна септичка јама доколку не постои улична канализација.

Член 17

Овој правилник влегува во сила 8 (осмиот) ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-472/1
3 мај 1984 година
Скопје

Претседател
на Републичкиот комитет
за општостопански
работи и пазар,
Дургут Единовски, с. р.

289.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 433 од Уставот на СР Македонија и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по јавната расправа одржана на 5 април 1984 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВААТ член 3 став 3 и член 7 став 2 од Одлуката за воведување на придонес за употреба на уредено градежно земјиште, донесена од Собранието на Самоуправната интересна заедница за комунални дејности и патишта во Делчево на 4 јуни 1981 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената Самоуправна интересна заедница во Делчево, на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 192/83 од 8 февруари 1984 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на оспорените одредби од Одлуката означена во точка 1 на оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за нивната согласност со Законот за градежно земјиште

4. Судот на седницата и на јавната расправа утврди дека со оспорената Одлука се воведува плаќање на придонес за уредено градежно земјиште на подрачјето на потесниот градежен реон на град Делчево и дека со неа се утврдува висината и роковите на плаќањето на овој придонес. Во член 3 став 3 од оваа одлука е предвидено дека придонес нема да плаќаат поранешните сопственици на земјиштето кое според Законот за национализација на наемните згради и градежното земјиште станало општествена сопственост, а сопственикот се уште го користи. Во член 7 став 2 од оваа Одлука како обврзници за плаќање на придонесот се предвидени и работните луѓе и граѓаните од подрачјето на општината кои користат услуги од индивидуален и заеднички карактер (улицы, зеленило и сл.).

5. Со член 44 од Законот за градежно земјиште, Собранието на општината односно самоуправната интересна заедница во согласност со Собранието на општината е овластена да утврди надоместок за употреба на градежното земјиште според обемот и степенот на опременоста со комунални објекти и инсталации. Овој надоместок, според став 3 од овој член од Законот, го плаќа непосредниот корисник на таквото земјиште, а како непосреден корисник се смета носителот на правото на користење на недвижноста, сопственикот и носителот на станарско право.

Судот смета дека од означената законска одредба произлегува дека обврзници на надоместокот за уредено градежно земјиште се и носителите на правото на користење на недвижноста во кои спаѓаат и поранешните сопственици на земјиштето кое станало општествена сопственост ако тие се уште го користат. Притоа, кога земјиштето во приватна сопственост со акт на надлежен орган во согласност со закон станало општествена сопственост, тогаш поранешниот сопственик ги има само тие права кои со закон му се признати. Во се друго поранешниот сопственик на кој земјиштето му е дадено на користење ги има истите права и обврски како и секој корисник на кој му е дадено на користење земјиштето во општествена сопственост. Со оглед на тоа Судот смета дека самоуправната интересна заедница не може да ги ослободува од плаќање на надоместок за употреба на уредено градежно земјиште поранешните сопственици, поради што утврди дека член 3 став 3 од оспорената Одлука не е во согласност со означената законска одредба.

6. Судот исто така смета дека од означената законска одредба не произлегува можност со придонес за употреба на уредено градежно земјиште да се задолжат сите работни луѓе и граѓани кои користат одредени услуги од индивидуален и заеднички карактер, како што е предвидено во член 7 став 2 од оспорената Одлука, туку тие можат да се задол-

жат со плаќање на надоместок за употреба на уредено градежно земјиште само ако се сопственици на недвижност, носители на правото на користење на недвижност и носители на станарско право.

Со оглед на тоа Судот утврди дека член 7 став 2 од оспорената Одлука не е во согласност со означената законска одредба.

На основа изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 192/83

5 април 1984 година
Скопје на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

290.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 18 април 1984 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за измена и дополнување на урбанистичкиот план на град Кратово, донесена од Собранието на општината Кратово на 4 ноември 1984 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во „Службен гласник на Општина Кратово“.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 43/84 од 22 февруари 1984 година, поведе постапка за оценување законитоста на Одлуката означена во точката 1 од оваа одлука. Постапката е поведена затоа што основано се постави прашањето за согласност на оспорената Одлука со Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на СРМ“ бр. 20/78), со Законот за градежно земјиште („Службен весник на СРМ“ бр. 10/79) и со Законот за привремена забрана на користењето на земјоделското земјиште за неземјоделски намени („Службен весник на СРМ“ бр. 23/83).

4. Судот на седницата утврди дека со оспорената Одлука се врши измена на урбанистичкиот план на град Кратово во местата викани „Вршник“, „Царина“ и „Мусала“ и се предвидува изградба на индивидуални станбени згради и објекти од малото стопанство.

Понатаму, Судот утврди дека по оспорената Одлука не е обезбеден јавен увид и не е организирана јавна расправа, поради што утврди дека таа не е во согласност со членовите 30 и 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, според кои просторните и урбанистичките планови во сите фази на изработување задолжително се ставаат на јавен увид и по нив се организира јавна расправа, а измените и дополнувањата на плановите се вршат во иста постапка како и донесувањето на плановите.

Исто така, Судот утврди дека со оспорената Одлука се проширува градежниот реон на град Кратово, за кој не е донесен план за реализација и не е дадена оценка дека изградбата на опфатеното земјиште во пелина или во поголем дел ќе се изврши најдоцна во рок од 10 години од влегувањето во сила на Одлуката.

Со оглед на тоа Судот утврди дека оспорената Одлука не е во согласност со член 11 од Законот за градежно земјиште.

И на крајот Судот утврди дека со оспорената Одлука е урбанизирано земјоделско земјиште, поради што таа не е во согласност со Законот за привремена забрана на користењето на земјоделското земјиште за неземјоделски намени, во кој е предвидено земјоделското земјиште да не може да се користи за други намени освен за производство на земјоделски култури.

На основа изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 43/84

18 април 1984 година
Скопје на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

291.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 18 април 1984 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА член 25 од Самоуправната спогодба за заеднички основи и мерила за распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка и надоместоците на работниците на товар на материјалните трошоци, на Работната организација Фабрика на каблови „Деветти мај“, во Неготино, донесена од работниците со референдум на 28 декември 1977 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Работната организација Фабрика за каблови „Деветти мај“, на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Општествениот правобранител на самоуправањето на општина Неготино поведе постапка пред Уставниот суд на Македонија за оценување уставноста и законитоста на член 25 од актот означен во точката 1 на оваа одлука. Според наводите во предлогот оспорената одредба е противуставна и незаконита затоа што со неа се стимулира постојаноста на работниците со зголемување на личниот доход за 0,5%, за секоја година работен стаж поминат исклучиво во работната организација.

4. Во претходните испитувања и на седницата, Судот утврди дека според член 25 од оспорениот акт, на работниците им се зголемува личниот доход за 0,5% за секоја година работен стаж поминат во работната организација, како мерка за стимулирање на постојаноста.

5. Според член 22 од Уставот на СР Македонија на секој работник, во согласност со начелото на распределба според трудот и со порастот на продуктивноста на неговиот и на вкупниот општествен труд и со начелото на солидарност на работниците во здружениот труд, му припаѓа од доходот на основната организација на здружениот труд личен доход за задоволување на неговите лични, заеднички и општи општествени потреби, според резултатите од неговиот личен придонес што со својот тековен и минат труд го дал во зголемувањето на доходот на основната организација.

Со оглед на тоа што со оспорената одредба се определуваат основи и мерила, кои не се засноваат врз личниот придонес на работникот во зголемувањето на доходот и на резултатите на трудот, согласно со начелото на распределба според трудот и со оглед дека со неа позасилено се вреднува работниот стаж стекнат во работната организација, со што неправилно се доведуваат во привилегирана положба работниците кои работниот стаж го поминале во работната организација, а имајќи го предвид општествениот карактер на доходот, Судот утврди дека постојаноста односно приврзаноста не може да се стимулира на начинот предвиден со оваа одредба.

Со оглед на изнесеното, Судот утврди дека оспорената одредба не е во согласност со уставното начело на распределба според трудот, па одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 69/84

18 април 1984 година

Скопје

Претседател

на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Решението за највисоките износи на дневниците за службени патувања во странство, што на републичките органи на управата и на републичките организации им се признаваат во материјални трошоци, објавен во „Службен весник на СРМ“ бр. 4/84, се поткраднале грешки, поради што се дава

И С П Р А В К А

НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАЈВИСОКИТЕ ИЗНОСИ НА ДНЕВНИЦИТЕ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА ВО СТРАНСТВО, ШТО НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ ВО МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

Во точката 1 се изоставени следните странски земји:

„За Боцуана:

I група	65 САД долари
II група	58 САД долари

За Бразил:

I група	70 САД долари
II група	63 САД долари

За Бугарија:

I група	62 САД долари
II група	56 САД долари

За Бурма:

I група	40 САД долари
II група	36 САД долари

За Бурунди:

I група	93 САД долари
II група	84 САД долари

За Мали:

I група	91 САД долари
II група	82 САД долари

За Република Централна Африканска:

I група	70 САД долари
II група	61 САД долари

За Чад:

I група	56 САД долари
II група	50 САД долари

За Чиле:

I група	60 САД долари
II група	54 САД долари

Од Извршниот совет на Собранието на СРМ, бр. 23-59/1 од 29 мај 1984 година.

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Одлуката за дополнување на Одлуката за начинот и роковите на пренесувањето на паричните средства на Републиката и на општините како депозит во Народната банка на Македонија, објавена во „Службен весник на СРМ“, бр. 16/84, се поткраднала грешка, поради што се дава

И С П Р А В К А

НА ОДЛУКАТА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ И РОКОВИТЕ НА ПРЕНЕСУВАЊЕТО НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА НА РЕПУБЛИКАТА И НА ОПШТИНИТЕ КАКО ДЕПОЗИТ ВО НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА

Во член 1, сметката 762, во заградата, наместо бројката „687“ треба да стои бројката „637“.

Од Извршниот совет на Собранието на СРМ, бр. 23-580/1 од 22. V. 1984 година.

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ

222.

Врз основа на член 139 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, член 579 од Законот за здружениот труд и член 3 од Законот за издавачката дејност („Службен весник на СРМ“ број 24/78), Републичката конференција на ССРМ, Сојузот на синдикатите на Македонија, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, Републичката заедница на културата, Републичката самоуправни интересна заедница за основно образование, Републичката самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата, Републичкиот завод за унапредување на образованието и воспитанието, РО НИП „Нова Македонија“ — ООЗТ „Детска радост“, ООЗТ „Флака е влазримит“ и ООЗТ „Бирлик“ (во натамошниот текст: учесници во Договорот) склучуваат

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

ЗА ОСТВАРУВАЊЕ ЗАЕДНИЧКА ПОЛИТИКА И ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМСКИ УСЛОВИ ЗА РАЗВОЈ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА СПИСАНИЈАТА ЗА ДЕЦА ВО СР МАКЕДОНИЈА, КОИ СЕ ИЗДАВААТ НА МАКЕДОНСКИ, АЛБАНСКИ И ТУРСКИ ЈАЗИК

Член 1

Со цел поцелосно да се остварува уставното право на посебна заштита, воспитување, образование и информирање на децата од предучилишната возраст и од основното воспитание и образование, како и за задоволување на поширокиот интерес на општествената заедница за сестран културен развој на младите генерации и за нивно насочување кон сите видови творештво, учесниците во Договорот остваруваат заедничка политика и обезбедуваат поповолни општествено-економски услови за развој и унапредување на списанијата за деца во СР Македонија, како дејност од посебен општествен интерес, утврдуваат мерила и критериуми за вреднување на програмите за издавање на списанијата за деца и ги утврдуваат меѓусебните права и обврски.

Член 2

Списанија за деца, во смисла на член 1 од овој договор, се:

- списанија на македонски јазик на ООЗТ Редакција „Детска радост“ и тоа: „Наш свет“, „Другарче“, „Развигор“ и „Росица“;
- списанија на албански јазик на ООЗТ „Флака е влазримит“ и тоа: „Тзими“ и „Фатоси“ и
- списанија на турски јазик на ООЗТ „Бирлик“ и тоа: „Севинч“ и „Томурџук“.

Член 3

Учесниците во Договорот, во рамките на своите надлежности, се обврзуваат:

- да обезбедуваат услови за работа на редакциите за редовно, квалитетно издавање, развој и унапредување на списанијата за деца;
- да ги поттикнуваат самоуправниите организации и заедници и да преземаат мерки и активности за подобрување на материјалната положба на списанијата за деца;
- да ја следат идејната, културната, воспитно-образовната и естетската насоченост на списанијата за деца, како и да даваат насоки за развој и унапредување на оваа дејност;
- да ги утврдуваат и вреднуваат програмите за издавање на списанијата за деца, врз основа на посебни мерила и критериуми;
- да иницираат и презентираат мерки за ослободување или намалување на законските, договорни и други обврски, како и други мерки за подобрување на материјалната положба на списанијата за деца.

Член 4

Во рамките на НИП „Нова Македонија“ издавачите на списанијата за деца, учесници во овој договор, се обврзуваат:

- списанијата за деца да ги издаваат сообразно со целите и интересите на нашето самоуправни социјалистичко општество за сестран развој и социјалистичко воспитување на децата и младината и во согласност со одредбите на Законот за издавачка дејност;
- да вложуваат постојани напори за рационално, економично и квалитетно работење во согласност со мерките за тековната и долгорочна економска политика, наменско користење на средствата и утврдување на подостапни цени на списанијата за деца;
- да се изнаоѓаат можности за рационализација на бројот на списанијата, кадрите и создадената материјална основа;
- да обезбедуваат меѓусебна соработка за унапредување на организацијата на работење и издавање, размена на прилози од македонски јазик и јазиците на народностите и ликовни прилози;
- да ја усогласуваат и утврдуваат заедничката политика за издавање на списанијата за деца и за настап на домашниот и странскиот пазар;
- да преземаат мерки за зголемување на продуктивноста на трудот и за ефикасно работење;
- да преземаат мерки за воспоставување единствена продажна мрежа на списанијата за деца на територијата на Републиката и за унапредување на пласманот во земјата и во странство;
- да ги развиваат и унапредуваат самоуправниите односи во процесот на планирањето, издавањето и пласманот на списанијата за деца;
- да се грижат за навремено и квалитетно издавање на списанијата за деца.

Член 5

Учесниците во овој договор се согласни економската вредност на списанијата за деца да се определува врз основа на мерила и критериуми што ќе се утврдат со Самоуправна спогодба на републичките самоуправни интересни заедници, учесници во Договорот, и НИП „Нова Македонија“ — ООЗТ Редакција „Детска радост“, ООЗТ „Флака е влазримит“ и ООЗТ „Бирлик“.

Со Самоуправната спогодба од став 1 на овој член се регулираат и прашањата за цените, разликите меѓу цената на чинењето и договорената продажна цена на списанијата за деца, а во согласност со договорот за спроведување на политиката на цените за тековната година.

Член 6

Републичките самоуправни интересни заедници, учесници во Договорот, се обврзуваат да обезбедуваат свелства за наместување на разликата меѓу економската вредност и договорената продажна цена на списанијата за деца.

Член 7

Републичкиот завод за унапредување на образованието и воспитанието се обврзува да ја следи и анализира воспитно-образовната и илејно-естетската содржина на списанијата за деца и елчаш голишно, во рамките на својата програма за работа, на учесниците во Договорот да им поднесе извештај за стручните наоли, со прилози за развој и унапредување на списанијата за деца.

Член 8

За спроведување на Договорот учесниците формираат Одбор за следење и реализација на Договорот (во натамошниот текст: Одбор).

Во Одборот учесниците на Договорот делегираат по еден претставник.

Мандатот на Одборот трае две години.
Одборот ќе работи во рамките на Секцијата за образование и култура на РК на ССРМ.
Одборот донесува деловник за работа.

Член 9

Одборот ги разгледува издавачките програми на списанијата за деца и дава предлози за нивно утврдување и вреднување до Собранијата на републичките заедници — учесници во овој договор.

Член 10

Одборот за своите наоди годишно им поднесува писмен извештај на учесниците во Договорот.

Одборот работи по потреба или по барање на еден од учесниците во Договорот.

Член 11

Постапка за изменување и дополнување или истапување од Договорот се покренува на писмено образложено барање на еден од учесниците во Договорот.

Предлогот за изменување и дополнување на Договорот го разгледуваат претставници на сите учесници во Договорот.

Измените и дополнувањата на Договорот се сметаат за прифатени кога ќе ги усвојат овластените органи на учесниците во Договорот.

Член 12

Кон овој договор можат да пристапат и други заинтересирани органи, организации и заедници.

Член 13

Самоуправната спогодба од член 5 на овој договор ќе се склучи во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на Договорот.

Член 14

Овој договор во името на учесниците го склучуваат нивните овластени органи.

Член 15

Овој договор влегува во сила со денот на потпишувањето од овластените претставници на учесниците во Договорот, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Потписници на Договорот:

Републичката СИЗ за општествена заштита на децата,

Републичкиот завод за унапредување на образованието и воспитувањето,

РО НИП „Нова Македонија“,

ООЗТ „Детска радост“,

ООЗТ „Флака е влазримит“,

ООЗТ „Бирлик“,

РК на ССРМ,

Сојузот на синдикатите на Македонија,

Извршниот совет на Собранието на СРМ,

Републичката заедница на културата,

Републичката самоуправни интересна заедница за основно образование.

223.

Врз основа на член 5 од Општествениот договор за заедничка политика и обезбедување општествено-економски услови за развој и унапредување на списанијата за деца во СР Македонија, кои се издаваат на македонски, албански и турски јазик, а во согласност со член 4 и 14 од Законот за системот на цените и за општествена контрола на цените на производите и услугите („Службен весник на СРМ“ број 33/80), Републичката заедница на културата, Републичката самоуправни интересна заедница за основно образование, Републичката самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата со РО „Нова Македонија“ — ООЗТ „Детска радост“, ООЗТ „Флака е влазримит“ и ООЗТ „Бирлик“ склучуваат

САМОУПРАВНА СПОГОДБА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМСКИ УСЛОВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА СПИСАНИЈАТА ЗА ДЕЦА ВО СР МАКЕДОНИЈА НА МАКЕДОНСКИ, АЛБАНСКИ И ТУРСКИ ЈАЗИК

Член 1

Со оваа самоуправни спогодба, Републичката заедница на културата, Републичката самоуправни интересна заедница за основно образование, Републичката самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата и РО „Нова Македонија“ ООЗТ „Детска радост“, ООЗТ „Флака е влазримит“ и ООЗТ „Бирлик“ (во натамошниот текст: учесници во Самоуправната спогодба) утврдуваат:

— меѓусебни права и обврски за обезбедување на општествено-економските услови за издавање на списанијата за деца во СР Македонија на македонски, албански и турски јазик (во натамошниот текст: списанија за деца);

— видот, обемот, квалитетот и динамиката на издавањето на списанијата за деца;

— мерила, критериуми и елементи за утврдување на економската вредност на списанијата за деца, договорената продажна цена и меѓусебните односи во надоместувањето на разликата меѓу економската вредност и договорената продажна цена на списанијата за деца;

— постапка за утврдување и донесување на плановите и програмите за издавање на списанијата за деца и

— други меѓусебни права и обврски.

Член 2

Учесниците во Самоуправната спогодба во рамките на своите надлежности се обврзуваат:

— да обезбедуваат услови за работа на редакциите за редовно, квалитетно издавање, развој и унапредување на списанијата за деца;

— да ги поттикнуваат самоуправните организации и заедници да преземаат мерки и активности за подобрување на материјалната положба на списанијата за деца;

— да ја следат идејната, културната, воспитно-образовната и естетската насоченост на списанијата за деца, како и да даваат насоки за развој и унапредување на оваа дејност;

— да ги утврдуваат и вреднуваат програмите за издавање на списанијата за деца, врз основа на посебни мерила и критериуми;

— да иницираат мерки за ослободување или намалување на законските, договорните и другите обврски, како и други мерки за подобрување на материјалната положба на списанијата за деца.

Член 3

Во рамките на НИП „Нова Македонија“ издавачите на списанијата за деца — учесници во оваа самоуправни спогодба се обврзуваат:

— списанијата за деца да ги издаваат сообразно со целите и интересите на нашето самоуправни социјалистичко општество за сестран развој и со-

цијалистичко воспитување на децата и младината и во согласност со одредбите на Законот за издавачка дејност;

— да вложуваат постојани напори за рационално, економично и квалитетно работење во согласност со мерките за тековната и долгорочна економска политика, наменско користење на средствата и утврдување на подостапни цени на списанијата за деца;

— да се грижат за навремено и квалитетно издавање на списанијата за деца;

— да се изнаоѓаат можности за рационализација на бројот на списанијата, кадрите и создадената материјална основа;

— да обезбедуваат меѓусебна соработка за унапредување на организацијата на работење и издавање, размена на прилози од македонски јазик и јазиците на народностите и ликовни прилози;

— да ја усогласуваат и утврдуваат заедничката политика за издавање на списанијата за деца и за настап на домашниот и странскиот пазар;

— да преземаат мерки за зголемување на продуктивноста на трудот и за ефикасно работење;

— да преземаат мерки за воспоставување единствена продажна мрежа на списанијата за деца на територијата на Републиката и за унапредување на пласманот во земјата и во странство;

— да ги развиваат и унапредуваат самоуправни-те односи во процесот на планирањето, издавањето и пласманот на списанијата за деца.

Член 4

Списанија за деца, во смисла на оваа самоуправни-на спогодба, се:

— списанија на македонски јазик: „Наш свет“ — 19 броеви, во тираж од 41.000; „Другарче“ — 19 броеви, во тираж од 34.000; „Развигор“ — 19 броеви, во тираж од 34.000 и „Росица“ — 10 броеви, во тираж од 25.000, во издание на ООЗТ „Детска радост“;

— списанија на албански јазик: „Гзими“ — 16 броеви, во тираж од 15.000 и „Фатоси“ — 16 броеви, во тираж од 15.000, во издание на ООЗТ „Флака е влазримит“ и

— списанија на турски јазик: „Севинч“ — 10 броеви, во тираж од 2.500 и „Томурџук“ — 10 броеви, во тираж од 2.500, во издание на ООЗТ „Бирлик“.

Списанијата за деца од став 1 на овој член ќе се издаваат во постојаниот број на страници и техничка опременост.

Член 5

Учесниците во Самоуправната спогодба се согласуваат економската вредност на списанијата за деца да се утврдува врз основа на следните елементи, мерила и критериуми:

— трошоци за печатење (според просечната цена на чинењето по табак, што се утврдува врз основа на најмалку три јавни понуди);

— авторска надомест, со превод и јазична редакција (според мерила што ќе ги утврдат учесниците во Самоуправната спогодба);

— маржа (30% од трошоците утврдени во алинеја 1 и 2 на овој член);

— продажен рабат (20% на утврдената продажна цена);

— тираж на списанијата за деца (утврден во член 4 од оваа самоуправни-на спогодба).

Член 6

Договорената продажна цена на списанијата за деца се определува врз основа на економската вредност на списанијата за деца утврдена во член 5 од оваа самоуправни-на спогодба намалена за висината на учеството на републичките самоуправни интересни заедници — учесници во Самоуправната спогодба, што претставува разлика меѓу економската и продажната вредност на списанијата за деца.

Во утврдувањето на договорената продажна цена на списанијата за деца по правило учествува и РО НИП „Нова Македонија“ со средства од сопствената акумулација.

Член 7

Учесниците во Самоуправната спогодба се согласуваат договорената продажна цена на списанијата за деца по правило да се утврдува на крајот од тековната за наредната година, врз основа на годишните издавачки програми на списанијата за деца и висината на учеството на републичките самоуправни интересни заедници — учесници во Самоуправната спогодба и РО НИП „Нова Македонија“.

Одлука за договорената продажна цена на списанијата за деца донесуваат собранијата на републичките самоуправни интересни заедници — учесници во Самоуправната спогодба.

Член 8

Републичките самоуправни интересни заедници — учесници во Самоуправната спогодба се согласни да учествуваат во надоместувањето на разликата меѓу економската и продажната вредност на списанијата за деца и тоа:

- | | |
|---|-----|
| — Републичката заедница на културата | 50% |
| — Републичката самоуправни-на интересна заедница за основно образование | 25% |
| — Републичката самоуправни-на интересна заедница за општествена заштита на децата | 25% |

Учеството на републичките самоуправни интересни заедници од став 1 на овој член се обезбедува во 12 еднакви месечни рати на жиро-сметка на издавачот на списанијата за деца.

Член 9

Републичките самоуправни интересни заедници — учесници во Самоуправната спогодба со издавачите на списанијата за деца, за користењето на средствата од член 8 на оваа самоуправни-на спогодба, склучуваат договор со кој се утврдува: договорената продажна цена, висината на средствата, намената, динамиката на користењето на средствата и други меѓусебни права и обврски што произлегуваат од оваа самоуправни-на спогодба.

Член 10

Годишните програми за издавање на списанијата за деца, издавачите — учесници во оваа самоуправни-на спогодба ги доставуваат до републичките самоуправни интересни заедници, најдоцна до 30 октомври во тековната за наредната година.

Член 11

Во годишните издавачки програми на списанијата за деца треба да бидат содржани показатели за: — видот, обемот, квалитетот, броевите и страниците на списанијата за деца, техниката и динамиката на издавањето;

— елементи за утврдување на економската вредност од член 5 на оваа самоуправни-на спогодба и

— реалните трошоци за издавање на секое одделно списание за деца за 9-те месеци од тековната година.

По барање на републичките самоуправни интересни заедници — учесници во оваа самоуправни-на спогодба издавачите на списанијата за деца се обврзуваат да доставуваат и други показатели за прашања и работи во врска со издавањето на списанијата за деца.

Член 12

За спроведување на оваа самоуправни-на спогодба учесниците формираат Комисија за следење и реализација на Самоуправната спогодба (во натамошниот текст: Комисија).

Во Комисијата учесниците во Самоуправната спогодба делегираат по еден претставник.

Мандатот на Комисијата трае две години.

Комисијата донесува деловник за работа.

Член 13

Комисијата заедно со соодветните работни тела на собранијата на републичките самоуправни интересни заедници — учесници во оваа самоуправни-

спогодба, ги разгледува издавачките програми на списанијата за деца, констатира дали истите ги содржат показателите од член 11 на оваа самоуправна спогодба и ги доставува до Собранијата на републичките самоуправни интересни заедници кои треба да ги усвојат најдоцна до крајот на тековната година.

Непотполните и ненавремено доставените издавачки програми на списанијата за деца Комисијата ќе ги врати на дооформување, односно нема да ги разгледува.

Член 14

Комисијата констатира дали цените на списанијата за деца се во согласност со општествената политика за издавање на списанијата за деца, политиката на цените во СР Македонија во тековната година и одредбите на оваа самоуправна спогодба.

За договорените цени Комисијата го известува Републичкиот секретаријат за општостопански работи и пазар, заради евиденција.

Член 15

Комисијата за своите наоди поднесува писмен извештај до учесниците на Самоуправната спогодба.

Комисијата работи по потреба или по барања на еден од учесниците во Самоуправната спогодба.

Член 16

Евентуалните спорови што ќе настанат во врска со спроведувањето на оваа самоуправна спогодба учесниците ќе настојуваат да ги решат договорно. Ако тоа не е можно, спорот ќе се реши пред надлежниот суд во Скопје.

Член 17

Постапка за измена и дополнување или истапување од Самоуправната спогодба се покренува со писмено образложено барање на еден од учесниците во Самоуправната спогодба.

Предлогот за изменување и дополнување или истапување од Самоуправната спогодба го разгледуваат претставници на сите учесници во Самоуправната спогодба.

Измените и дополнувањата на Самоуправната спогодба се сметаат за прифатени кога ќе ги усвојат овластените органи на учесниците во Самоуправната спогодба.

Член 18

Мерилата за авторскиот наместок од член 5 на оваа самоуправна спогодба ќе се понесат во текот на 1983 година, а усогласувањето ќе се врши секоја година.

Член 19

Учеството на републичките самоуправни интересни заедници — учесници во Самоуправната спогодба со средства за издавање на списанијата за деца во 1983 година изнесува:

- Републичката заедница на културата 8.000.000 динари,
- Републичката самоуправна интересна заедница за основно образование 4.000.000 динари,
- Републичката самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата 4.000.000 динари.

Утврденото учество на заедницата во 1983 година е основ за натамошното договарање, во согласност со порастот на заедничката потрошувачка утврдена со Резолуцијата за општествено-економскиот развој на Републиката во тековната година.

Член 20

Толкување на одредбите на оваа самоуправна спогодба даваат Собранијата на заедниците.

Член 21

Заради тековно следење на квалитетот на списанијата за деца, издавачите се обврзуваат на републичките заедници — учесници во Самоуправната спогодба да им достават по 15 примероци од секој број на списанијата.

Член 22

Оваа самоуправна спогодба влегува во сила со денот на усвојувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и гласилата на заедниците.

Потписници на Самоуправната спогодба:

Републичката заедница на културата,

Републичката самоуправна интересна заедница за основно образование,

Републичката самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата,

РО НИП „Нова Македонија“,

ООЗТ „Детска радост“,

ООЗТ „Флака е влазримит“,

ООЗТ „Бирлик“.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ —
ДЕМИР ХИСАР

224.

Врз основа на член 15 точка 2 од Законот за самоуправните интересни заедници за образование и воспитание („Службен весник на СРМ“ бр. 9/76) и член 24 од Статутот на ОСИЗ за образование и воспитание — Демир Хисар, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 27 април 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИ НА ПРИДОНЕС НА
ОСИЗ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ —
ДЕМИР ХИСАР ЗА 1984 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонес за ОСИЗ за образование и воспитание — Демир Хисар за 1984 година:

1. придонес од личен доход од работен однос од стопанство и нестопанство — по стапка од 5,50%;

— организациите на здружен труд од основното, средното насочено образование и Работната заедница при ОСИЗ за образование, по стапка од 2,75%;

— организациите на здружен труд од предучилишното образование, по стапка од 3,85%;

2. придонес од земјоделска дејност, по стапка од 2%;

3. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска и професионална дејност, по стапка од 5%.

Член 2

За даночните обврзници ослободувањата кои ги пропишува општината како олеснување за придонесот од земјоделска дејност на површините засеани со пченица; рж, маслодајни растенија и шеќерна репка ќе се однесува и за придонесот и за ОСИЗ за образование и воспитание — Демир Хисар.

Член 3

Со донесувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 08-197/5 од 16. декември 1983 година.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното донесување, а ќе се применува од 1 април 1984 година.

Бр. 08-61/15

27 април 1984 година

Демир Хисар

Претседател,

Живко Трајковски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ТЕТОВО

225.

Врз основа на член 49 и 50 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ број 21/71), членовите од 81—86 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово („Службен весник на СРМ“ број 12/77), Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово на рамноправна седница на Соборот на делегатите корисници на услуги — работници и Соборот на делегатите на даватели на услугите, одржана на 27 април 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПРЕВОЗ, ИСХРАНА И СМЕСТУВАЊЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ЗА ВРЕМЕ НА ПАТУВАЊЕ И ПРЕСТОЈ ВО ДРУГО МЕСТО ВО ВРСКА СО ОСТВАРУВАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува начинот на употребата на превозните средства, условите и начинот на остварувањето на надоместокот на патните трошоци и висината на надоместокот на трошоците за исхрана и сместување за време на патување и престој во друго место во врска со остварувањето на здравствената заштита што им припаѓа на осигурените лица на товар на средствата на Заедницата, а во случаите кога користат здравствена заштита на начин пропишан со Законот, Статутот и со Правилникот за начинот на остварувањето на здравствената заштита.

Член 2

Висината на надоместокот на трошоците за исхрана и сместување за време на патување и престој во друго место во врска со остварувањето на здравствената заштита на осигурените лица изнесува:

— во рамките на подрачјето на Заедницата, само трошоци околу превозот;

- 200,00 дин. во Скопје во паушален износ;
- 300,00 дин. во други места на СР Македонија;
- 400,00 дин. во другите места вон СРМ.

Надоместокот од претходниот став изнесува:

1. 100% од утврдениот износ за патување и престој кое не е пократко од 12 или подолго од 24 часа;
2. 50% од утврдениот износ за патување и престој од 8—12 часа.

За патување и престој до 8 часа не следува надоместок.

За деца од 4—10 годишна возраст надоместокот ќе се исплатува во висина од 50% од износот определен во став 1 на овој член.

Член 3

Надоместок на трошоците за превоз се признава во висина на трошоците за патување по најкратката релација и по основната тарифа на редовните средства за превоз во јавниот сообраќај.

Во зависност од здравствената состојба на осигуреното лице, должината на патувањето и други околности, лекарската комисија може да одреди и поинаков начин на превоз.

Превоз со кола за итна помош може да се одбери само во случај кога превозот со други средства не евозможен со оглед на итноста на случајот и здравствената состојба на осигуреникот.

Член 4

Осигуреното лице има право на надоместок на трошоците за превоз и кога превозот е извршен поради прием, испраќање или преместување од една во друга организација на здружен труд, со констатација на лекарот или здравствената организација на здружен труд дека превозот на осигуреникот е медицински индициран.

Одредбите од ставот 1 на овој член се применуваат и кога осигуреното лице на кое здравствената заштита му се обезбедува во странство, во смисла на одредбите на Статутот на Заедницата, се превезува од странство, со тоа што мислење за потребата од таков превоз дава лекарската комисија или установата во која осигуреното лице се лекува.

Член 5

Надоместок на патните трошоци му припаѓа и на придружникот на осигуреното лице ако по оценка на лекарот — поединец, лекарската комисија или здравствената организација на здружен труд се утврди дека на осигуреното лице упатено на лекување или лекарски преглед во друго место му е потребен придружник за време на патувањето и престојот.

Ако на лекување или лекарски преглед се упатуваат во друго место деца на осигуреникот или дете кое осигуреникот го зела на издржување, се смета дека придружникот е потребен ако детето е помладо од 15 години, доколку не е обезбеден стручен придружник.

Член 6

Ако осигуреникот по посебни прописи има право на бесплатно возење, при користење на превозни средства на јавниот сообраќај не му припаѓа надоместок на трошоците за превоз.

Член 7

На осигуреното лице кое користи здравствена заштита спротивно на одредбите на Статутот и на Правилникот за начинот на користење на здравствена заштита, не му припаѓа надоместок на патните трошоци и трошоците за исхрана и сместување на осигурените лица.

Член 8

Аванс може да се исплатува во исклучителни случаи во висина од 50% од вредноста на потребните трошоци.

Член 9

При остварување здравствена заштита надвор од подрачјето на СР Македонија, покрај надоместокот на трошоците за исхрана и патување, осигуреникот има право и на трошоци за ноќевање во висина од 200,00 дин. само врз основа на поднесената потврда од организацијата каде ноќевал.

Член 10

Барањето за надоместок на трошоците за превоз, исхрана и сместување може да се поднесе во рок од една година по завршувањето на лекувањето односно патувањето.

Член 11

Со денот на применувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката за надоместокот на трошоците за превоз, исхрана и сместување на осигурените лица за време на патување и престој во друго место во врска со остварувањето на здравствената заштита, број 0805-588/22 од 24 јуни 1982 година.

Член 12

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 мај 1984 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 0805-756/13К
17 април 1984 година
Тетово

Претседател,
Крсто Мисоски, с. р.

226.

Врз основа на член 52 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ број 21/81), член 89, 90, 91 и 207 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово („Службен весник на СРМ“ број 12/77), Соборот на делегатите на корисниците на услуги — работници на Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово, на седницата одржана на 27 април 1984 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП И ПОСМРТНА ПОМОШ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината, условите за стекнување и начинот на остварувањето правото на надоместок на погребните трошоци и посмртната помош во случај на смрт на осигурено лице на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово.

Член 2

Во случај на смрт на член на семејството, на осигуреникот — работник или лице што врши самостојна професионална дејност му припаѓа надоместок на трошоци за закоп во висина од:

- 1.500,00 динари — за член на семејството до навршена една година возраст;
- 2.500,00 динари — за член на семејството постар од една година до 7 години;
- 3.000,00 динари — за член на семејството постар од 7 години до 15 години;
- 4.500,00 динари — за член на семејството постар од 15 години.

Во случај на смрт на осигуреникот, на членовите на семејството кои ги издржувал до денот на смртта им припаѓа:

- надоместок на трошоците за закоп — 4.500,00 динари;
- посмртна помош во висина на просекот на личниот доход од претходната година, односно на пензијата примена од последниот месец.

Член 3

Надоместокот на трошоците за закоп припаѓа на секој кој ќе изврши закоп на умрено осигурено лице, а врз основа на извод од матичната книга на умрените, здравствена легитимација на покојникот и уверение дека тие ги сносило трошоците за закоп.

Надоместок на трошоците за закоп припаѓа и во случај на смрт на осигуреникот или член на семејството на осигуреникот, ако смртта настанала во рок од 30 дена од денот на престанокот на својството на работник во здружениот труд или друга дејност, односно по престанок на својството осигуреник.

Член 4

Надоместок на погребните трошоци за осигурено лице умрено и закопано во местото на постојаното живеење се определува и исплатува во висина на надоместокот определен според местото на закопот, ако тоа за корисникот е поповолно.

Надоместокот на трошоците за закоп на осигурено лице умрено за време на престој во странство се определува во висина на неопходно потребните трошоци за закоп во земјата во која осигуреното лице умрело.

Висината на неопходните трошоци за закоп од претходниот став ја оценува Стручната служба на Заедницата, земајќи го предвид прибавеното мислење за тоа од дипломатско-конзуларното претставништво на СФРЈ во таа земја.

Член 5

Во случај на смрт на осигурено лице надвор од подрачјето на Заедницата ќе се надоместат трошоците за превоз на умрениот во висина од 50% од направените трошоци. Трошоците ќе се признаваат врз основа на приложени сметки по тарифа на железницата.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 мај 1984 година.

Член 7

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за надоместок на трошоците за закоп на осигурено лице и посмртна помош, број 0805-588/23 од 24 јуни 1982 година.

Бр. 0805-576/12
27 април 1984 година
Тетово

Претседател,
Крсто Мисоски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — СТРУМИЦА

227.

Врз основа на член 55 од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81) и член 102 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — Струмица, Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — Струмица, на седницата одржана на 28 февруари 1984 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ЗА 1984 ГОДИНА

I

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесот од личен доход од работен однос, од личен доход од земјоделска дејност, од личен доход од самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност по кои ќе се пресметуваат и уплатуваат придонесите за обезбедување на средства за задоволување на потребите и интересите од областа на општествената заштита на децата при Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — Струмица во 1984 година.

II

Стапките на придонесите за општествена заштита под точка I од оваа одлука за 1984 година се:

- придонес од личен доход на работниците од стопанска и нестопанска дејност — 1,95%;
- придонес од личниот доход (катастарскиот приход) на земјоделците — 1,00%;
- придонес од личен доход за лицата кои вршат самостојна стопанска дејност со личен труд и средства во сопственост на граѓаните (приватни занаетчи) — 1,95%;
- придонес од личен доход за лицата кои вршат самостојна, нестопанска дејност со личен труд и средства во сопственост на граѓаните (адвокати и др.) — 1,95%.

III

Стапките под алинеја 3 и 4 од ставот 1 на члуката 11 важат и за исплата на надоместококот на личен доход по основ на договор за дело, граѓанско-правен основ и пензионери кои немаат својство на осигуреник.

IV

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1983 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-33/1

28 февруари 1984 година

Струмица

Претседател

Анастасија Семеновска, с. р.

Огласен дел**СУДСКИ ОГЛАСИ****ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО**

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за неосновано збогатување по тужбата на тужителката Шавлина Јаковчевска од село Теарце, против тужениот Меметали Селман Браим од село Отушиште. Вредност на спорот 26.000,00 динари.

Се повикува тужениот Меметали Селман Браим од село Отушиште, а сега со непозната адреса во СР Германија, да се јави во овој суд или да постави свој полномошник во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на огласот. Во спротивно на истиот по службена должност ќе му се постави привремен старател, кој ќе се грижи за неговите права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 116/84. (83)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води тужба за исполнење на договор од страна на тужителката Мерсели Џеврије од с. Шемшово, против тужените Трпчевски Борис и др. од с. Сиричино. Вредност на спорот 50.000 динари.

Се повикува тужениот Трпчевски Борис од с. Сиричино, а сега со непозната адреса во САД, да се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок од 30 дена од објавувањето на огласот или да одреди свој полномошник. Во спротивно доколку не се јави во определен рок во судот, ќе му биде поставен привремен старател кој ќе се грижи за неговите права во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 100/84. (84)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води сопственички спор по тужбата на Веселин Атанасовски од с. Слатина — Тетово, против тужените Мустафа Асип Џемајли и Анифе Мустафи од с. Слатина и Иван Атанасовски од истото село.

Се повикува тужениот Џемајли Елмаз Мустафи од с. Слатина, а сега на привремена работа во Германија со непозната адреса, да се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок од 30 дена од објавувањето на огласот или во истиот рок да одреди полномошник.

Доколку не се јави, ниту одреди полномошник преку Центарот за социјални работи — Тетово ќе му биде поставен привремен старател кој ќе го застапува до окончувањето на постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 563/84. (85)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води тужба за сопственост од страна на тужителката Крстевска Крстана од с. Вратница против тужените Јовановиќ Киро и Ангa Јовановиќ, двајцата од гр. Буенос Аирес — Аргентина со непозната адреса. Вредност на спорот 100.000 динари.

Се повикуваат лицата Јовановиќ Киро и Ангa Јовановиќ во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на огласот да се јават во Општинскиот суд во Тетово или да определат свој полномошник, кој ќе ги застапува нивните права и интереси во постапката.

Доколку во определен рок тужените не се јават, судот ќе им постави привремен старател кој ќе се грижи за нивните права.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1044/84. (86)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води парнична постапка за утврдување право на сопственост по тужбата на тужителот Јошко Петровски од с. Вратница, против тужената Убавка Сибиновска и др. од с. Лешок. Вредност на спорот 20.000 динари.

Се повикуваат тужените Роса Симовска од с. Рогачево и Борис Томовски од с. Вратница, а сега во Германија со непозната адреса, да се јават во Општинскиот суд во Тетово во рок од 30 дена од објавувањето на огласот, или да определат свој полномошник. Во спротивно судот ќе им постави привремен старател кој ќе се грижи за нивните права во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 844/84. (87)

КОНКУРСИ

Советот на РО Шумарски факултет — Скопје

**распишува
КОНКУРС**

— за преизбор на еден наставник (во звањето — редовен професор) по предметите: Финална преработка на дрвото и Примарна преработка на дрвото;

— за избор на еден наставник (во доцентско звање) по предметот: Искористување на шумите;

— за избор на еден наставник (во сите звања) по предметот: Подготовка на производството.

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите пропишани со Законот за високото образование.

Пријавите да се доставуваат до архивата на Факултетот во четири примероци во рок од 30 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

Кон пријавата кандидатите треба да приложат диплома за завршен шумарски факултет, доказ за академски степен на науки, кратка биографија, список на научни и стручни трудови и по еден примерок од истите (197)

Врз основа на член 95 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 17/79), Собранијата на општините Карпош и Центар, објавуваат дека поради истек на мандатот ќе извршат избор на пет судии на Општинскиот суд Скопје I — Скопје.

Кандидатите за избор на судии треба да ги исполнуваат следните услови:

— да се државјани на Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

— да се дипломирани правници со потребно искуство и стручно знаење;

— да имаат положено правосуден испит и

— да имаат морално-политички квалитети за вршење на судската функција.

Заинтересираните кандидати, пријавите со потребните документи, треба да ги доставуваат до Комисијата за прашањата на изборите и именувањата на Собранието на Општината Карпош во рок од 15 дена од денот на објавувањето на ова соопштение. (196)

СЛУЖБА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО НА СР МАКЕДОНИЈА

Согласно одредбите на член 1 и 2 од Законот за привремена забрана со располагањето на дел од општествените средства на општествено-политичките заедници и самоуправните интересни заедници од општествените дејности за потрошувачката во 1984 година („Службен лист на СФРЈ“ бр. 70/83), Службата на општественото книговодство во СР Македонија ја издава следната

ОБЈАВА

Стапката на порастот на остварениот доход на општественото стопанство во Републиката, според податоците на периодичните пресметки за јануари—март 1984 година, изнесува 55,60%.

СОДРЖИНА

	Страна		
270. Одлука за помилување на осудени лица	345	285. Решение за делегирање претставник и негов заменик во Одборот за координација на активностите во областа на творештвото на СР Македонија	349
271. Одлука за разрешување и именување секретар на Републичкиот совет за заштита на поредокот утврден со Уставот	346	286. Решение за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Македонската филхармонија	349
272. Одлука за разрешување и именување помошник секретар на Претседателството на СРМ	346	287. Решение за именување вршител на должноста директор на Работната организација за производство на филмови „Вардар филм“ — Скопје	349
273. Одлука за именување советник за општествено-политички прашања во Службата на претседателството на СРМ и за разрешување и именување секретари на работните тела на претседателството на СРМ	346	288. Правилник за минималните хигиено-технички услови на деловните простории, уредите и опремата за собирање, користење, преработка и промет на отпадните материјали што се користат како секундарни сировини	349
274. Одлука за именување секретар на Комисијата за помилување	346	289. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 192/83 од 5 април 1984 година	351
275. Одлука за именување советник за општествено-економски прашања во Службата на претседателството на СРМ	346	290. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 43/84 од 18 април 1984 година	351
276. Одлука за формирање на Републички одбор за Декадата на инвалидите ОН 1983—1992 година	347	291. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 69/84 од 18 април 1984 година — Исправка на Решението за највисоките износи на дневниците за службени патувања во странство, што на републичките органи на управата и на републичките организации им се признаваат во материјални трошоци	352
277. Решение за назначување советник на претседателот на Републичкиот комитет за општо-стопански работи и пазар	347	Исправка на Одлуката за дополнување на Одлуката за начинот и роковите на пренесувањето на паричните средства на Републиката и на општините како депозит во Народната банка на Македонија	352
278. Решение за разрешување од должност директор на Дирекцијата за републички стоковни резерви во Републичкиот комитет за општостопански работи и пазар	347	Општествени договори и самоуправни спогодби	
279. Решение за разрешување од должност самостоен советник во Извршниот совет на Собранието на СРМ	347	222. Општествен договор за остварување заедничка политика и обезбедување општествено-економски услови за развој и унапредување на списанијата за деца во СР Македонија, кои се издаваат на македонски, албански и турски јазик	353
280. Решение за именување управител на Воспитно-поправниот дом во Тетово	348	223. Самоуправна спогодба за обезбедување општествено-економски услови за издавање на списанијата за деца во СР Македонија на македонски, албански и турски јазик	354
281. Решение за разрешување од должност помошник на претседателот на Републичкиот комитет за економски односи со странство	348	Општи акти на самоуправните интересни заедници	
282. Решение за разрешување од должност помошник на републичкиот секретар за народна одбрана	348	ДЕМИР ХИСАР	
283. Решение за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Ансамблот за народни игри и песни „Танец“ — Скопје	348	224. Одлука за утврдување стапки на придонес на ОСИЗ за образование и воспитание — Демир Хисар за 1984 година	356
284. Решение за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Народната и универзитетска библиотека „Климент Охридски“ — Скопје	348	ТЕТОВО	
		225. Одлука за износот на надоместокот на трошоците за превоз, исхрана и сместување на осигурените лица за време на патување и престој во друго место во врска со остварување на здравствената заштита	357
		226. Одлука за висината на надоместокот на трошоците за закоп и посмртна помош на осигурените лица	358
		СТРУМИЦА	
		227. Одлука за утврдување стапките на придонесот за обезбедување средства за општествена заштита на децата за 1984 година	358